

Службен весник

на Република Македонија

Број 135

10 септември 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4223. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	2		
4224. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	5	4230. Правилник за поблиската содржина на информациите за пуштање на ГМО производ на пазарот*.....	13
4225. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети во прекршочна постапка на „Град Скопје“.....	8	4231. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
4226. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила.....	9	4232. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4227. Одлука за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	11	4233. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4228. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	13	4234. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2014 година.....	24
4229. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитите за добивање на сертификат за професионална компетентност, сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки и сертификат за автотакси возач.....		Огласен дел.....	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4223.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 септември 2014 година.

Бр. 07-3400/1 Претседател
9 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) по членот 25-а се додава нов член 26, кој гласи:

„Член 26

Министерството за секој ученик во основното образование обезбедува една книга (лектира) заедно со ЦД на англиски јазик, за учениците да се стекнат со поголемо знаење на англиски јазик, преку истовремено читање и слушање на изговор на природен, мајчин англиски јазик.“

Член 2

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:

„Член 34-а

За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на учениците, најмалку пет наставници кои засновале работен однос на неопределено време во основното училиште, основаат училишен спортски клуб, согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за спортот.

Со училишниот спортски клуб управуваат членовите непосредно.

Училишните спортски клубови средствата за финансирање ги стекнуваат од доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија и легати.

Училишниот спортски клуб може да добива средства од буџетите на општините, односно општините во градот Скопје.“

Член 3

Во членот 38 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Во случај на прекин на воспитно-образовната работа заради штрајк, директорот на основното училиште, по претходна согласност од градоначалникот, а за државните основни училишта од министерот, е должен да го обезбеди остварувањето на воспитно-образовната работа со замена на вработените кои штрајкуваат, за време додека трае штрајкот.“.

Член 4

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од четврто до деветто одделение се реализира на крајот на секоја наставна година.

(4) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го организира и спроведува училиштето преку училишна комисија.

(5) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на учениците ја формира директорот на училиштето и истата е составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.

(6) Тестирањето за екстерното проверување на постигањата на учениците го спроведуваат тестатори определени од училишната комисија.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испитна просторија да определи најмалку по еден тестатор.

(8) Во испитна просторија за време на екстерното проверување на постигањата на учениците не смеат да влегуваат наставници кои не се тестатори или помошници на тестатори.

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклучен во редовното образование училишната комисија задолжително определува лице - помошник на тестаторот.

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не смеат да даваат било какви информации во врска со одговорите на прашањата за време на екстерното проверување на постигањата на учениците.

(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може да биде наставник по било кој наставен предмет, освен по предметот по кој се врши екстерното проверување на постигањата на учениците.

(12) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

(13) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар, на предлог на Бирото.

(14) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши по два наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа на генерален распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар, на предлог на Бирото, освен по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.

(15) Начинот и постапката за проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети

со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го пропишува министерот, на предлог на Бирото.

(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот (14) на овој член, училишната комисија подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници за спроведување на екстерното проверување во училиштето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето.

(17) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците од ставот (14) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството за завршена година на образование и истите влијаат врз општиот успех на ученикот.

(18) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.

(19) На ученикот му се издава свидетелство за завршена година на образование по спроведеното екстерно проверување.

(20) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (17) на овој член се еден од критериумите за запишување на учениците во средното образование.

(21) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно проверување на постигањата на учениците до Државниот испитен центар.

(22) Врз основа на добиените извештаи од училишните комисији, Државниот испитен центар изготвува збиен извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците.“

Член 5

Во членот 97 по ставот (8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11), кои гласат:

„(9) По исклучок од ставот (7) на овој член ако во објавениот извештај со резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците бројот на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели е поголем од 20 % на сите наставници еднакво им се зголемува платата во висина на средствата кои се од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели.

(10) По исклучок од ставот (8) на овој член ако во објавениот извештај со резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците, бројот на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели е помал од 20%, бројот на наставниците на кои им се зголемува платата е еднаков на бројот на наставниците на кои им се намалува платата.

(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесува на наставниците чија објективност се проверува при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.“

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15).

Во ставот (13) кој станува став (16) бројот „(12)“ се заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (14) кој станува став (17) броевите „(7) и (8)“ се заменуваат со броевите „(7), (8) и (9)“.

Во ставот (15) кој станува став (18) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(17)“.

Ставот (16) станува став (19).

Член 6

По членот 172-б се додава нов член 172-в кој гласи:

„Член 172-в

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако дозволи тестаторот и помошникот на тестаторот да се од редот на наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 71 став (1)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на наставниците ако постапуваат спротивно на член 71 став (8).

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за на тестаторот и помошникот на тестаторот ако дава било какви информации во врска со одговорите на прашањата (член 71 став (10)).“

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на тестаторот и помошникот на тестаторот ако се од редот на наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 71 став (1)).“

Член 7

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците согласно објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од член 1 од овој закон.

Член 8

Одредбата од член 1 од овој закон со која се додава нов член 26 ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMI FILLOR

Neni 1

Në Ligjin për arsim fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 dhe 116/14) pas nenit 25-a shtohet nen i ri 26, si vijon:

"Neni 26

Ministria për çdo nxënës në arsimin fillor siguron një libër (lektyrë) bashkë me CD në gjuhën angleze, që nxënësit të fitojnë njohuri më të madhe në gjuhën angleze, përmes leximit dhe dëgjimit të njëkohshëm të shqiptimit në gjuhën natyrore, amtare angleze."

Neni 2

Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a, si vijon:

"Neni 34-a

Për zhvillimin dhe avancimin e të gjitha formave të aktiviteteve sportive të nxënësve, së paku pesë mësimdhënës që kanë themeluar marrëdhënie pune në kohë

të pacaktuar në shkollë fillore, themelojnë klub sportiv shkollor, në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione dhe Ligjin për sport.

Me klubin sportiv shkollor udhëheqin anëtarët drejtpërdrejtë.

Klubet sportive shkollore mjetet për financim i marrin nga kontribute vullnetare, donacione, dhurata (në para, të mira, të drejta pronësore), testamente dhe legate.

Klubi sportiv shkollor mund të marrë mjete nga buxheti i komunave, përkatësisht komunave në qytetin e Shkupit.“

Neni 3

Në nenin 38 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

“(7) Në rast të ndërprerjes së punës edukative arsimore për shkak të grevës, drejtori i shkollës fillore me pëlqim paraprak nga kryetari i komunës, e për shkollat fillore shtetërore nga ministri, është i detyruar ta sigurojë realizimin e punës edukative arsimore me zëvendësimin e të punësuarve që bëjnë grevë, derisa zgjat greva.”.

Neni 4

Neni 71 ndryshohet si vijon:

“(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve kryhet me kontroll intern dhe ekstern.

(2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e kryejnë mësimdhënësit në shkollë.

(3) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve nga klasa e katërt deri në klasën e nëntë realizohet në fund të çdo viti mësimor.

(4) Kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve e organizon dhe realizon shkolla përmes komisionit shkollor.

(5) Komisionin shkollor për kontroll ekstern të arritjeve të nxënësve e formon drejtori i shkollës dhe i njëjti përbëhet nga pesë anëtarë: drejtori, bashkëpunëtori profesional dhe tre mësimdhënësit nga shkolla.

(6) Testimin për kontroll ekstern të arritjeve të nxënësve e realizojnë testues të caktuar nga komisioni shkollor.

(7) Komisioni shkollor është i detyruar që për çdo hapësirë të provimit të caktojë së paku nga një testues.

(8) Në hapësirën e provimit gjatë kontrollit ekstern të arritjeve të nxënësve nuk guxojnë të hyjnë mësimdhënësit që nuk janë testues ose ndihmës të testuesve.

(9) Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të përfshirë në arsim të rregullt komisioni shkollor detyrimisht cakton person - ndihmës të testuesit.

(10) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit nuk guxojnë të japin çfarëdo qoftë informate në lidhje me përgjigjet e pyetjeve gjatë kontrollit ekstern të arritjeve të nxënësve.

(11) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit mund të jenë mësimdhënësit të cilësdo lënde mësimore, përveç lëndës për të cilën kryhet kontrolli ekstern i arritjes së nxënësve.

(12) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit shkollor, sekretin e materialit për kontroll ekstern, mënyrën e kontrollit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe formën dhe përmbajtjen e raportit, i përcakton ministri me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimit.

(13) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve kryhet me teste që i përgatit Qendra Shtetërore e Provimit, me propozim të Byrosë.

(14) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve kryhet për dy lëndë mësimore në pajtim me planin mësimor, e në bazë të programit të përgjithshëm të përgatitur nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimit me propozim të Byrosë, përveç për lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve.

(15) Mënyrën dhe procedurën për kontroll të objektivizmit të mësimdhënësit gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve i përcakton ministri, me propozim të Byrosë.

(16) Në bazë të programit të përgjithshëm nga paragrafi (14) të këtij neni, komisioni shkollor përgatit program intern për paralele, lëndë mësimore dhe mësimdhënësit për realizimin e kontrollit ekstern në shkollë. Programin intern e miraton këshilli i mësimdhënësit të shkollës.

(17) Rezultatet nga kontrolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve nga paragrafi (14) i këtij neni, shkolla i shënon në dëftesë për vitin e përfunduar të arsimit dhe të njëjtat ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të nxënësit.

(18) Nxënësit që nuk është paraqitur në kontroll ekstern të arritjes së suksesit dhe të njëjtën nuk e ka arsyetuar me shkrësë mjekësore, përkatësisht me vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore apo ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit.

(19) Nxënësit i lëshohet dëftesë për vitin e mbaruar të arsimit pas kontrollit të realizuar ekstern.

(20) Rezultatet e regjistruara në dëftesë nga paragrafi (17) të këtij neni janë një nga kriteret për regjistrim të nxënësve në arsimin e mesëm.

(21) Komisioni shkollor dorëzon raport për kontrollin e realizuar ekstern të arritjeve të nxënësve në Qendrën Shtetërore të Provimit.

(22) Në bazë të raporteve të marra nga komisionet shkollore, Qendra Shtetërore e Provimit përgatit raport përmblendhës me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve.”.

Neni 5

Në neni 97 pas paragrafit (8) shtohen tre paragrafë të rinj (9), (10) dhe (11), si vijojnë:

“(9) Me përjashtim nga paragrafi (7) i këtij neni nëse në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern i suksesit të nxënësve numri i mësimdhënësit të cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e marrë është më i madh se 20%, të gjithë mësimdhënësit në mënyrë të barabartë u rritet rroga në lartësi të mjeteve që janë nga mësimdhënësit të të cilët ka shmangie më të mëdha në treguesit e marrë.

(10) Me përjashtim nga paragrafi (8) të këtij neni, nëse në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern të suksesit të nxënësve, numri i mësimdhënësit të të cilët ka shmangie më të mëdha në treguesit e marrë është më i vogël se 20%, numri i mësimdhënësit të cilëve u rritet rroga është i barabartë me numrin e mësimdhënësit të cilëve u zvogëlohet rroga.

(11) Dispozita nga paragrafi (9) i këtij neni ka të bëjë me mësimdhënësit objektiviteti i të cilëve kontrollohet gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve në lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve.

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (12), (13), (14) dhe (15).

Në paragrafin (13) që bëhet paragraf (16) numri “(12)” zëvendësohet me numrin “(15)”.

Në paragrafin (14) i cili bëhet paragraf (17) numrat “(7) dhe (8)” zëvendësohen me numrat “(7), (8) dhe (9)”.

Në paragrafin (15) që bëhet paragraf (18) numri “(14)” zëvendësohet me numrin “(17)”.

Paragrafi (16) bëhet paragraf (19).

Neni 6

Pas nenit 172-b shtohet nen i ri 172-v, si vijon:

"Neni 172-v

(1) Gjобe në shumë prej 2 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik, nëse lejon që testuesi dhe ndihmësi i testuesit të jenë nga radhët e mësimdhënësve të lëndës për të cilën kryhet kontrolli ekstern (neni 71 paragrafi (11)).

(2) Gjобe në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje mësimdhënësve nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 71 paragrafi (8).

(3) Gjобe në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet testuesit dhe ndihmësit të testuesit nëse jep çfarëdo qoftë informatash në lidhje me përgjigjet e pyetjeve (neni 71 paragrafi (10))."

(4) Gjобe në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe ndihmësit të testuesit nëse janë nga radhët e mësimdhënësve të lëndëve për të cilat kryhet kontrolli ekstern (neni 71 paragrafi (11))."

Neni 7

Aktvendimet për rritje, përkatësisht për zbritje të rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin e publikuar me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern për arritjet e suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014, do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 1 të këtij ligji.

Neni 8

Dispozita e nenit 1 të këtij ligji me të cilën shtohet nen i ri 26 do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016.

Neni 9

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim fillor.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4224.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 септември 2014 година.

Бр. 07-3401/1
9 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 и 116/14) во членот 25 ставот (2) се менува и гласи:

„Во случај на прекин на воспитно-образовната работа заради штрајк, директорот на средното училиште, по претходна согласност од градоначалникот, а за државните средни училишта од министерот, е должен да го обезбеди остварувањето на воспитно-образовната работа со замена на вработените кои штрајкуваат, за време додека трае штрајкот.“.

Член 2

По членот 30-а се додаваат два нови членови 31 и член 31-а, кои гласат:

„Член 31

Министерството за секој ученик во средното образование обезбедува една книга (лектира) заедно со ЦД на англиски јазик, за учениците да се стекнат со поголемо знаење на англиски јазик, преку истовремено читање и слушање на изговор на природен, мајчин англиски јазик.

Член 31-а

За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на учениците, најмалку пет наставници кои засновале работен однос на неопределено време во средното училиште, основаат училишен спортски клуб, согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за спортот.

Со училишниот спортски клуб управуваат членовите непосредно.

Училишните спортски клубови средствата за финансирање ги стекнуваат од доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија и легати.

Училишниот спортски клуб може да добива средства од буџетите на општините, односно општините во градот Скопје.“

Член 3

Членот 45-а се менува и гласи:

„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши со интерно и екстерно проверување.

(2) Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето.

(3) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши на крајот на секоја учебна година, освен за учениците во завршната година на средното образование, за кои екстерното проверување се врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна до крајот на февруари во тековната учебна година.

(4) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го организира и спроведува училиштето преку училишна комисија.

(5) Училишната комисија за екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците ја формира директорот на училиштето и истата е составена од пет члена: директор, стручен соработник и тројца наставници од училиштето.

(6) Тестирањето за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го спроведуваат тестатори определени од училишната комисија.

(7) Училишната комисија е должна за секоја испитна просторија да определи најмалку по еден тестатор.

(8) Во испитна просторија за време на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците не смеат да влегуваат наставници кои не се тестатори или помошници на тестатори.

(9) За ученик со посебни образовни потреби вклучен во редовното образование училишната комисија задолжително определува лице - помошник на тестаторот.

(10) Тестаторот и помошникот на тестаторот не смеат да даваат било какви информации во врска со одговорите на прашањата за време на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.

(11) Тестаторот и помошникот на тестаторот може да биде наставник по било кој наставен предмет, освен по предметот по кој се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.

(12) Начинот на формирање и работење на училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, начинот на проверување на тестовите од училишната комисија, како и формата и содржината на извештајот ги пропишува министерот по предлог на Државниот испитен центар.

(13) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши со тестови кои ги изготвува Државниот испитен центар, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука.

(14) Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши по два наставни предмети, согласно со наставниот план, а врз основа на генерален распоред изготвен од страна на Државниот испитен центар, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука, освен по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.

(15) Начинот и постапката за проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците го пропишува министерот, на предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука.

(16) Врз основа на генералниот распоред од ставот (14) на овој член, училишната комисија подготвува интерен распоред по паралелки, наставни предмети и наставници за спроведување на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во училиштето. Интерниот распоред го усвојува наставничкиот совет на училиштето.

(17) Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците од ставот (14) на овој член училиштето ги запишува во свидетелството за завршена година на образование и истите влијаат врз општиот успех на ученикот.

(18) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.

(19) На ученикот му се издава свидетелство за завршена година на образование по спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците.

(20) Резултатите запишани во свидетелството од ставот (17) на овој член се еден од критериумите за запишување на ученикот на високообразовна установа.

(21) Училишната комисија доставува извештај за спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците до Државниот испитен центар.

(22) Врз основа на добиените извештаи од училишните комисији, Државниот испитен центар изготвува збиен извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците.“

Член 4

Во членот 70-а по ставот (8) се додаваат три нови става (9), (10) и (11), кои гласат:

„(9) По исклучок од ставот (7) на овој член ако во објавениот извештај со резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците бројот на наставниците кај кои има најмали отстапувања во добиените показатели е поголем од 20 % на сите наставници еднакво им се зголемува платата во висина на средствата кои се од наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели.

(10) По исклучок од ставот (8) на овој член ако во објавениот извештај со резултатите од спроведеното екстерно проверување на успехот на учениците, бројот на наставниците кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели е помал од 20%, бројот на наставниците на кои им се зголемува платата е еднаков на бројот на наставниците на кои им се намалува платата.

(11) Одредбата од ставот (9) на овој член се однесува на наставниците чија објективност се проверува при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно за наставните предмети за кои не може да се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.“

Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15).

Во ставот (13) кој станува став (16) бројот „(12)“ се заменува со бројот „(15)“.

Во ставот (14) кој станува став (17) броевите „(7) и (8)“ се заменуваат со броевите „(7), (8) и (9)“.

Во ставот (15) кој станува став (18) бројот „(14)“ се заменува со бројот „(17)“.

Ставот (16) станува став (19).

Член 5

По членот 109-д се додава нов член 110 кој гласи:

„Член 110

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако дозволи тестаторот и помошникот на тестаторот да се од редот на наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците (член 45-а став (1)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на наставниците ако постапуваат спротивно на член 45-а став (8).

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за на тестаторот и помошникот на тестаторот ако дава било какви информации во врска со одговорите на прашањата (член 45-а став (10)).“

(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на тестаторот и помошникот на тестаторот ако се од редот на наставниците по предметот по кој се врши екстерното проверување (член 45-а став (11)).“

Член 6

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците согласно објавениот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од член 5 од овој закон.

Член 7

Одредбата од член 2 од овој закон со која се додава нов член 31 ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за средното образование.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsimin e mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 dhe 116/14) në nenin 25 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Në rast të ndërprerjes së punës edukative arsimore për shkak të grevës, drejtori i shkollës së mesme, me pëlqim paraprak nga kryetari i komunës, e për shkollat e mesme shtetërore nga ministri, obligohet që ta sigurojë realizimin e punës edukative arsimore me zëvendësimin e të punësuarve, gjatë kohëzgjatjes së grevës."

Neni 2

Pas nenit 30-a shtohen dy nene të reja neni 31 dhe neni 31-a, si vijojnë:

"Neni 31

Ministria për çdo nxënës në arsimin e mesëm siguron një libër (lektyrë) bashkë me CD në gjuhën angleze, që nxënësit të fitojnë njohuri më të madhe të gjuhës angleze, përmes leximit dhe dëgjimit të njëkohshëm të shqiptimit në gjuhën natyrore, amtare angleze.

Neni 31 -a

Për zhvillimin dhe avancimin e të gjitha formave të aktiviteteve sportive të nxënësve, së paku pesë mësimdhënës të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në shkollën e mesme, themelojnë klub sportiv shkollor, në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione dhe Ligjin për sport.

Me klubin sportiv shkollor udhëheqin anëtarët drejtpërdrejtë.

Klubet sportive shkollore, mjetet për financim i marrin nga të ardhura vullnetare, shtesa, donacione, dhurata (në para, të mira, të drejta pronësore), testamente dhe legate.

Kubi sportiv shkollor mund të marrë mjete nga buxhetet e komunave, përkatësisht komunave në qytetin e Shkupit."

Neni 3

Paragrafi 45-a ndryshohet si vijon:

"(1) Ndjekja dhe kontrolli i përparimit dhe arritjes së suksesit të nxënësve kryhet me kontroll intern dhe ekstern.

(2) Kontrollin intern të arritjes së suksesit të nxënësve e kryejnë mësimdhënësit në shkollë.

(3) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve kryhet në fund të çdo viti shkollor, përveç për nxënësit në vitin e fundit të arsimit të mesëm, për të cilët kontrolli ekstern kryhet pas përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, më së voni deri në fund të muajit shkurt të vitit shkollor në vijim.

(4) Kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve e organizon dhe realizon shkolla përmes komisionit shkollor.

(5) Komisionin shkollor për kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve e formon drejtori i shkollës dhe i njëjti përbëhet nga pesë anëtarë: drejtori, bashkëpunëtori profesional dhe tre mësimdhënës të shkollës.

(6) Testimin për kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve e realizojnë testues të caktuar nga komisioni shkollor.

(7) Komisioni shkollor obligohet që për secilën hapësirë të provimit të caktojë së paku nga një testues.

(8) Në hapësirën e provimit gjatë kohës së kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve, nuk guxojnë të hyjnë mësimdhënës të cilët nuk janë testues ose ndihmës të testuesve.

(9) Për nxënës me nevoja të posaçme arsimore të përfshirë në arsimin e rregullt, komisioni shkollor në mënyrë të obligueshme cakton person - ndihmës të testuesit.

(10) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit nuk guxojnë të japin çfarëdo qoftë informatash në lidhje me përgjigjet e pyetjeve gjatë kontrollit ekstern për arritjet e suksesit të nxënësve.

(11) Testuesi dhe ndihmësi i testuesit mund të jetë mësimdhënës të cilësdo lëndë, përveç lëndës për të cilën kryhet kontrolli ekstern për arritjet e suksesit të nxënësve.

(12) Mënyrën e formimit dhe punës së komisionit shkollor, sekretin e materialit për kontroll ekstern, mënyrën e kontrollit të testeve nga komisioni shkollor, si dhe formën dhe përmbajtjen e raportit, i përcakton ministri me propozim të Qendrës Shtetërore të Provimit.

(13) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve kryhet me teste që i përgatit Qendra Shtetërore e Provimit me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim Profesional.

(14) Kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve kryhet për dy lëndë mësimore në pajtim me planin mësimor, e në bazë të programit të përgjithshëm të përpiluar nga ana e Qendrës Shtetërore të Provimit me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim Profesional, përveç për lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontroll ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve.

(15) Mënyrën dhe procedurën për kontroll të objektivizmit të mësimdhënësit gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontroll ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve, i përcakton ministri, me propozim të Byrosë dhe Qendrës për Arsim dhe Trajnim Profesional.

(16) Në bazë të programit të përgjithshëm nga paragrafi (14) i këtij neni, komisioni shkollor përgatit program intern për paralelet, lëndët mësimore dhe mësimdhënësit për realizim të kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve në shkollë. Programin intern e miraton këshilli i mësimdhënësve të shkollës.

(17) Rezultatet nga kontrolli ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve nga paragrafi (14) të këtij neni, shkolla i shënon në dëftesë për vitin e përfunduar të arsimit dhe të njëjtat ndikojnë në suksesin e përgjithshëm të nxënësit.

(18) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontroll ekstern të arritjeve të suksesit dhe të njëjtin nuk e ka arsyetuar me shkresë mjekësore, përkatësisht vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit.

(19) Nxënësit i lëshohet dëftesa për vitin e përfunduar të arsimit pas kontrollit të realizuar ekstern mbi arritjet e suksesit të nxënësve.

(20) Rezultatet e shënuara në dëftesë nga paragrafi (17) i këtij neni, janë një nga kriteret për regjistrim të nxënësit në institucion të arsimit të lartë.

(21) Komisioni shkollor dorëzon raport për kontrollin e realizuar ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve te Qendra Shtetërore e Provimit.

(22) Në bazë të raporteve të marra nga komisionet shkollore, Qendra Shtetërore e Provimit harton raport përmbledhës nga kontrolli i zbatuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve."

Neni 4

Në nenin 70-a pas paragrafit (8) shtohen tre paragrafë të rinj (9), (10) dhe (11) si vijojnë:

"(9) Me përjashtim nga paragrafi (7) të këtij neni, nëse në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i zbatuar ekstern i suksesit të nxënësve, numri i mësimdhënësve të cilët ka shmangie më të vogla në treguesit e fituar është më i madh se 20%, të gjithë mësimdhënësve në mënyrë të barabartë u rritet rroga në lartësi të mjeteve që janë nga mësimdhënësit të cilët ka shmangie më të mëdha në treguesit e fituar.

(10) Me përjashtim nga paragrafi (8) të këtij neni, nëse në raportin e publikuar me rezultatet nga kontrolli i zbatuar ekstern i suksesit të nxënësve, numri i mësimdhënësve të cilët ka shmangie më të mëdha në treguesit e fituar është më i vogël se 20%, numri i mësimdhënësve të cilëve u rritet rroga është i barabartë me numrin e mësimdhënësve të cilëve u zvogëlohet rroga.

(11) Dispozita nga paragrafi (9) të këtij neni u referohet mësimdhënësve, objektiviteti i të cilëve kontrollohet gjatë vlerësimit të arritjeve të suksesit të nxënësve për lëndët mësimore me të cilat nxënësit fitojnë shkathtësi, përkatësisht për lëndët mësimore për të cilat nuk mund të kryhet kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve."

Paragrafët (9), (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (12), (13), (14) dhe (15).

Në paragrafin (13) i cili bëhet paragraf (16) numri "(12)" zëvendësohet me numrin "(15)".

Në paragrafin (14) i cili bëhet paragraf (17) numrat "(7) dhe (8)" zëvendësohen me numrat "(7), (8) dhe (9)".

Në paragrafin (15) i cili bëhet paragraf (18) numri "(14)" zëvendësohet me numrin "(17)".

Paragrafi (16) bëhet paragraf (19).

Neni 5

Pas nenit 109-d shtohet neni i ri 110 si vijon:

"Neni 110

(1) Gjobë në shumë prej 2 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik, nëse lejon që testuesi dhe ndihmësi i testuesit të jenë nga radhët e mësimdhënësve të lëndës në të cilën bëhet kontrolli ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve (neni 45-a paragrafi (11)).

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet për kundërvajtje mësimdhënësve nëse veprojnë në kundërshtim me nenin 45-a paragrafi (8).

(3) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe ndihmësit të testuesit nëse jep çfarëdo informata në lidhje me përgjigjet e pyetjeve (neni 45-a paragrafi (10)).

(4) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje testuesit dhe ndihmësit të testuesit nëse janë nga radhët e mësimdhënësve të lëndës në të cilën kryhet kontrolli ekstern i arritjeve (neni 45-a paragrafi (11))."

Neni 6

Aktvendimet për rritjen, përkatësisht për zvogëlimin e rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin e publikuar me rezultate nga kontrolli i zbatuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014 do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 5 të këtij ligji.

Neni 7

Dispozita e nenit 2 të këtij ligji me të cilën shtohet neni i ri 31 do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016.

Neni 8

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim të mesëm.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4225.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА „ГРАД СКОПЈЕ“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети во прекршочна постапка на „Град Скопје“ бр. 09- 3517/1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-4742/2
7 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4226.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на сед-ницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ –
МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - моторни возила за старо железо, сопственост на Република Македонија, што ги користела Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и останатите државни органи, и тоа:

Р. Бр.	Марка и Тип на моторно возило	Регистарска ознака	Година на производство	Бр. на шасија
1	Zastava Jugo Koral 45	TE-204-AN	1995	1032892
2	Zastava Jugo Koral 45 C	SK-971-NJ	1994	VX1145A0001031856
3	Zastava Jugo Koral 45	OH-270-BN	нема	1032684
4	Lada 2106	PP-72-72	нема	375454
5	Opel Corsa	SK-808-JI	1997	WSX000093E4232967
6	Zastava Yugo 45	SK-231-JT	нема	165225
7	Zastava Yugo 55	SK-874-NM	1987	WX1145A0000167365
8	Opel Omega	SK-749-HN	1989	WOL000017H1125263
9	Zastava 850	VE-974-NM	1984	911387 VX1100D000090138-по увид
10	Zastava Jugo Tempo 1.1	SK-024-NU	1997	VX1145A0001049285
11	Zastava Skala 55	SK-961-NE	1989	1005690
12	Zastava Jugo Tempo 1.1	SK-418-GT	1997	VX1145A0001048660
13	Zastava 101 GT 55	OH-360-HU	1986	VX1128A0000881581
14	Zastava 750	SK-741-LP	1986	920887
15	Zastava Jugo Tempo 1.1	SK-873-JH	1997	VX1145A0001052530
16	Zastava Jugo 55	SK-799-KU	1987	1122701 VX1145A0000416209 (по увид)
17	Opel Vivaro	CDY409	2007	WOLJ7BHB67V633348
18	Fiat Brava 1.6 cx	SK-626-A9	1996	ZFA18200004082661
19	Lada vaz 1.7 i 2121 niva i	SK-347-OR	2005	XTA21214051770428
20	Opel Omega karavan	DO-NA 218	нема	WOL000066P1053390
21	Seat Ibiza	SR-160-BE	2000	VSSZZZ6KZ1R169566
22	Daewoo Leganza	SK-655-MR	2000	KLAVF69ZEB286332
23	Opel Vectra	SK-592-SO	1992	WOL000087N1168791
24	Zastava Yugo Tempo	SK-741-KU	нема	VX1145A0001052245
25	Zastava Yugo	SK-018-MU	1989	VX1145A0000848833
26	Volswagen Golf eld	SK-960-NO	1992	WVWZZZ1HZPW284890
27	Audi 80	SK-176-OR	1987	WAUZZZ89ZHA429412
28	Audi A6	KU-002-CN	1998	WAUZZZ4BZWH128628
29	Reno 18 TLS	SK-776-HN	1984	100480
30	Zastava 128 GX 1.1	SK-753-HH	1987	VX1128A0005138396

31	Mercedes 220	ST-399-AD	1988	11511010050203
32	Folswagen Golf	SK-962-GL	1983	WVWZZZ17ZDW380071
33	Zastava Jugo Koral 55	GV-473-AO	1989	VX1145A0000825047
34	Folswagen Golf	SK-771-GT	1982	713274/84 WVWZZZ17ZCW (по увид)
35	Kia sportage	SK-876-IR	1995	KNAJA553585104146
36	Daewoo racer base	BT-772-CS	1994	KLATF19T1RB473610
37	Suzuki alto 1	SK-272-GD	1995	MA3EFA11S00119842
38	Peugeot 106	ST-020-PE	2000	VF31AVJZE52499337
39	Reno 4	TV-070-UA	1979	5854694
40	Zastava 101	KU-619-BI	1986	893877
41	Lada Niva	ST-911-AR	1998	XTA212130W1372862
42	Lada Niva	ST-425-PS	1998	XTA212130W1373168
43	Lada Niva	VE-273-BT	1998	XTA212130W1372730
44	Zastava Jugo	SK-043-PR	нема	VX1145A0001030503
45	Zastava 750	OH-187-BA	1985	00920727
46	Lada Niva	OH-751-KK	1998	XTA21214091912630 XTA212130W1372719
47	Lada Niva	BT-237-RE	1998	XTA212130W1372336
48	Lada Niva	BT-443-CD	1998	XTA212130Y1488224
49	Golf 2GL 2.0	SK-443-KK SK-614-LR	нема	WVWZZZ492JB407944.
50	Opel Frontera	SK-713-NH	2002	WOLO6BG762V506478
51	Folkswagen Pasat Karavan	SK-079-OH	1989	WVWZZZ31ZKE015493
52	Skoda Felicija	SK-722-KN	2001	TMBEHH61315349378
53	Skoda Felicija	SK-657-KN	2001	TMBEHH61315349390
54	Skoda Felicija	SK-718-KN	2001	TMBEHH61315349235
55	Skoda Felicija	SK-470-RI	1999	TMBEHH614X0149400
56	Opel Astra	SK-267-NB	2002	WOLOTGF6935029273
57	Zastava Iveko Minibus	SK-748-LH	2002	ZCFC497000ZO13839
58	Skoda Felicija 1.9	SK-570-JV	2001	TMBEHH613Y5280128
59	Zastava Yugo	ST-502-OV	2000	VX1145A0001069513
60	Reno 21	BT-021-AB	1986	VF148105G0554625
61	Mercedes 240 D Karavan	SK-130-JV	1984	WDB1231831F014900
62	BMW 320 I	SK-264-JV	1983	WBAAA310608490248
63	Reno megan	SK-522-ND	2003	VF1BM0G0628346660
64	Reno 21	OH-942-TL	нема	нема
65	Zastava 750	VE-924-NK	1985	00923142
66	Lada Riva 1500	OH-894-HB	1988	0404460
67	Zastava 101 Skala 55	ST-662-IB	1988	VX1128A0000988703
68	Mercedes 200 d	SK-302-UF	нема	201A023144
69	Mercedes 190	SK-044-AA	1988	WDB010231F440265

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по килограм во износ од 10 (десет) денари, утврдена согласно проценката на Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите движни ствари – моторни возила во износ од 434.700, 00 денари.

Почетна цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по килограм на движните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 7 (седум) денари по килограм.

Член 3

Објавата за продажба на движните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- движните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- сите движни ствари-моторни возила за старо железо се продаваат заедно;
- почетната цена по килограм за движните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за отуѓување на стари моторни возила;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на движните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетираны со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по килограм на движните ствари изнесува 1 % од почетната цена по килограм за продажба на движните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница

<https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6521/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4227.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЛИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува :

1. Дел од КП.бр.3292 КО Врбјани со површина од 198м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1036/2014 од 21.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. КП.бр.618 КО Арбиново со површина од 150м2, евидентирана во Имотен лист бр.360, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1659/2014 од 12.06.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

23. Дел од КП.бр.1128/1 КО Оровник со површина од 408м², евидентирана во Имотен лист бр.816, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-900/2014-2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

24. Дел од КП.бр.914/13 КО Оровник со површина од 118м², евидентирана во Имотен лист бр.192, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-414/2014 од 20.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

25. Дел од КП.бр.914/11 КО Оровник со површина од 90м², евидентирана во Имотен лист бр.1273, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-412/2014 од 14.03.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид за изградба на Автопатот „Кичево-Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7256/1
2 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4228.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на објектот Железничко одмаралиште „Св. Стефан“, кое се наоѓа на КП бр. 2600/1, во КО Коњско, општина Охрид.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7041/1
26 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

4229.

Врз основа на член 8-ѓ став (3) од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ И СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитите за добивање на сертификат за професионална компетентност, сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки и сертификат за автотакси возач.

Член 2

Полагањето на испитите за добивање на сертификат за професионална компетентност, сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки и сертификат за автотакси возач (во натамошниот текст: испитите), се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2х2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

(1) Правното лице избрано за спроведување на испитите треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитите и

- интернет конекција во седиштето на правното лице од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.

Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитите, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања на испитите за добивање на сертификат за професионална компетентност, сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки и сертификат за автотакси возач.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Бр. 01-12213
26 август 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 4230.

Врз основа на член 41 став (3) од Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ НА ГМО ПРОИЗВОД НА ПАЗАРОТ*

Член 1

Со овој правилник се пропишува поблиската содржина на информациите за пуштање на ГМО производ на пазарот.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „**Приемен организам**“ е клетка или организам кој го прима генетскиот материјал од изворниот организам или животната средина, го удвојува и може да се изрази информација и да ја пренесува на потомците.

2. „**Родителски организам**“ е приемен организам пред спроведената генетската модификација.

3. „**Изворен организам**“ е организам од кој се добива генетскиот материјал за пренос во приемен организам.

4. „**Целен организам**“ е организам чиј ефект на генетски модифицираните организми треба да биде под влијание на генетската модификација.

5. „**Вектор**“ е пренесувач на генетскиот материјал од изворниот организам во приемен организам.

6. „**Вклучен материјал (внесена секвенца)**“ е генетски материјал кој се вклучува во векторот.

7. „**Виши растенија**“ се растенија кои се однесуваат на таксономската група семени (Spermatophytae), голосемени – (Gymnospermae) и скриеносемени – (Angiospermae).

Член 3

(1) Информациите за пуштање на ГМО производ на пазарот особено содржат:

I) Општи податоци за нотификаторот;

II) Информации за ГМО производите што се пуштаат на пазар;

III) Услови за пуштање на ГМО производот на пазарот заедно со посебните услови за користење и за ракување;

IV) Податоци за взаемното влијание меѓу ГМО и животната средина- разновидноста на подрачјата каде што ќе се користи ГМО производот, кои ќе опфатат и информации за податоците и за резултатите добиени од истражувачко- развојните пуштања во врска со ефектот што пуштањето на ГМО производите на пазар го има врз здравјето на луѓето и животната средина;

V) Податоци за Планот за мониторинг на ГМО производ со предлог временскиот период во кој ќе се спроведува мониторингот, кој опфаќа и период по истекот на дозволата за пуштање на ГМО производи на пазар;

VI) Предлог за означување и за пакување на ГМО производот за кој се бара дозвола за пуштање на ГМО производ на пазар-дополнителни податоци кои се однесуваат на намената на дозволата за пуштањето на ГМО на пазар;

VII) Општи податоци за генетски модифицираните виши растенија (ГМВР);

VIII) Податоци за приемените или родителските растенија;

IX) Податоци во врска со генетската модификација;

X) Податоци за генетски модифицираните виши растенија;

XI) Дополнителни податоци кон нотификацијата за пуштање на ГМО производи на пазар.

(2) Подеталната содржина на информациите од став (1) на овој член е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-541/3
23 јули 2014 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2001/18/ЕЗ година на Европскиот Парламент и на Советот од 12 март 1996 година за намерно пуштање на генетски изменетите организми во животната средина, CELEX бр.32001L0018

Прилог

Информации за пуштање на ГМО производи на пазарот

I) Општи податоци за нотификаторот:

1. Домашен производител или увозник, физичко лице (име/презиме и адреса), правно лице (назив и седиште), телефон/факс/електронска пошта;

2. Одговорно лице на нотификаторот: име и презиме, степен на образование, работно место/звање, телефон/факс/електронска пошта;

3. Предлог за периодот за кој е издадена дозволата за пуштање на производот на пазарот;

4. Назив на проектот;

5. Трговско име на проектот, идентификациска ознака која се применува (трговско име на проектот, име при надлежниот орган, посебна идентификациска ознака, име или шифра за идентификација при надлежниот орган);

6. Опис на проектот (вид на проектот, состав на проектот, посебни карактеристики на проектот) и

7. Намена на проектот.

II) Информации за ГМО производите што се пуштаат на пазар:

1. Приемни или родителски организам:

1.1. Класификација на приемниот или родителскиот организам (вириод, RNA вирус, DNA вирус, бактерија, габа, животно, цицач, инсект, риба, други животни и друго);

1.2. Именување на приемниот или родителскиот организам: научен назив (род, вид или пониска систематска категорија), семејство во кое е класифициран организмот, сорта раса, вирус, ознака на организмот, македонски назив на организмот и опис на организмот (таксономски, морфолошки и физиолошки карактеристики како и општа раширеност);

1.3. Фенотипски и генотипски својства:

- Фенотипски ознаки (фенотипски карактеристики на приемниот или родителскиот организам по кои тој се разликува од сродните видови) и

- Генотипски ознаки (опис на секвенците за лесно да се утврди фенотипот и разликите на клетките или индивидуи кои го имаат истиот редослед, од оние кои го немаат)

1.4. Дали приемниот или родителскиот организам е ГМО;

1.5. Референтен извор на приемниот или родителскиот организам (база на податоци, код во базата на податоци, седиште на базата на податоци, друг извор, доколку го нема во базата на податоци);

1.6. Степенот на поврзаност на донаторот со приемниот или родителскиот организам;

1.7. Техниките за откривање и идентификација на приемниот или родителскиот организам (начин и постапка на откривање и идентификација, сензитивност, (квантитативна) сигурност и посебните карактеристики на техниките за откривање и за идентификација);

1.8. Опис на географската распределба на приемниот или родителскиот организам:

- начин на појавување (спонтано појавување, субспонтано појавување, автохтон организам, адвентивен организам, вид одгледуван на фарма или непознато),

- опис на географското подрачје на раширеност,

- Тип на природното живеалиште (крајбрежни и водни површини, слатки и останати внатрешни води, грмови и тревести површини, шуми, бари и мочуришта, карпи и пештери, земјоделски површини),

- Детален опис на природното живеалиште,

- Природно живеалиште на приемниот или родителскиот организам (опис на природното живеалиште и еколошкиот размер, во кој организмот успева во природата): ако организмот е микроорганизам (вода, почва, почва во поврзаност со коренскиот систем на растенијата, во поврзаност со делот на растението над почвата, во поврзаност со животни, друго); ако организмот е животно (природно живеалиште или најдобар заеднички агро-екосистем); податоци за природните грабливци, пленови/жртви, паразити, ривали, симбиоти и домаќини,

- Поврзаност на основа на симбиоза (сродни одгледувани или автохтони организми на територијата на Република Македонија, со кои родителскиот организам лесно воспоставува симбиотски односи); научен назив на видот на организмот; вид на симбиоза; опис на интеракцијата.

1.9. Организми за кои се знае дека пренесувањето на генетскиот материјал се јавува во природни услови (коњугација, и др.): вид на организмот; начин на пренос на генетскиот материјал; можни последици;

1.10. Верификација на генетската стабилност на организмите и на факторите што влијаат на неа: опсег и вид на генетската нестабилност и фактори кои влијаат на генетската нестабилност;

1.11. Патолошки, еколошки и физиолошки својства на приемни или родителскиот организам:

- Дали приемниот или родителскиот организам е класифициран според ризикот, согласно одредбите во однос на заштитата на животната средина или здравјето на луѓето (ризикот и класификацијата и регулативата, врз основа на која е класифициран),

- Размножување на приемниот или родителскиот организам: начин на размножување (полово, безполово); опис на начинот и методите на размножување; фактори, кои влијаат на размножувањето; просечен животен век во природните екосистеми (просечно време (единица време)); просечен животен век во средината каде производот кој содржи ГМО се употребува (просечно време (единица време)),

- Способност за опстанок и отпорност на приемниот или родителскиот организам: форми преку кои организмот ја изразува својата способност за преживување и отпорност во неповолни надворешни услови (ендоспори, цисти, склероциум, неполови спори (габи), полови спори (габи), јајца, ларви, кукла или друго); максимално време на опстанок на структурите во природните екосистеми (максимално време (единица време)); максимално време на опстанок на структурите во среди-

ната каде производот кој содржи ГМО се употребува (максимално време (единица време)); фактори кои влијаат на опстанокот, вклучувајќи ги сезонските влијанија,

- Распространетост на приемниот или родителскиот организам (начин на распространување и фактори, кои влијаат на распространувањето),

- Патогеност на приемниот или родителскиот организам: дали приемниот или родителскиот организам е патоген или штетен на друг начин (жив или нежив, вклучувајќи ги неговите екстрацелуларни продукти) (дали е патоген за човекот, за животните, за растенијата или друго); опис на патогеноста (заразност, инфективност (инфективна доза), токсичност, вирулентност, алергеност, носител (вектор) причинител на болеста, можни вектори, можни домаќини, вклучувајќи ги и нецелните организми, можности за активација на латентни вируси (провируси.), способност за колонизација на други организми или друго),

- Отпорност на антибиотици и потенцијално користење на тие антибиотици кај човекот и кај домашните организми -за профилакса и за терапија,

- Вклученост на родителскиот организам во процесите на животната средина: основно производство; кружење на храната; разградување на органските супстанции; дишење; останато и

- Други штетни својства на живите или мртвите организми, вклучувајќи ги нивните екстрацелуларни производи.

1.12. Природа на автохтони вектори на приемниот или родителскиот организам (вируси, вироиди, транспозони и автохтони вектори): ознака; име; секвенца; зачестена мобилизација; специфичност; присутност на генот, кога дава отпор.

1.13. Претходни генетски промени на приемниот или родителскиот организам, кој е ГМО: држава, наслов на проектот, носител, број на пријава, датум на пријава.

2. Изворен организам

2.1. Вид на изворниот организам:

- број; научен назив (род, вид односно, пониска систематска категорија); семејство во кое е класифициран организмот; раса, вирус; ознака на организмот и

- број; назив на организмот; референтна база на податоци; број во базата на податоци; надлежен на базата на податоци; извор на организмот, доколку го нема во базата на податоци;

2.2. Опис на изворниот организам (фенотипски и генетски својства);

2.3. Техники на откривање и идентификација на изворниот организам: начин и постапка на откривање и идентификација; сензитивност, (квантитативна) сигурност и посебните карактеристики на техниките за откривање и за идентификација;

2.4. Географска раширеност на изворниот организам

- држава, во која се појавува организмот (начин на појавување: спонтано појавување, субспонтано појавување, автохтон организам, адвентивен организам, вид одгледуван на фарма),

- опис на географското подрачје на раширеност: тип на живеалиште (крајбрежни и солено-водни површини, сладки и останати внатрешни води, грмови и тревести површини, шуми, бари и мочуришта, карпи и пештери, земјоделски површини); детален опис на живеалиштето,

- природно живеалиште на изворниот организам (опис на природното живеалиште и еколошкиот размер, во кој организмот успева во природата): организмот е микроорганизам (вода, почва, почва во поврзаност со коренскиот систем на растенијата, во поврзаност со делот на растението над почвата, во поврзаност со животни, друго (наведи)); организмот е животно (природно живеалиште или најдобар заеднички агро-екосистем); податоци за природните грабливци, пленови/жртви, паразити, ривали, симбиоти и домаќини;

2.5. дали природната/физичката размена на генетскиот материјал меѓу изворниот организам и приемниот или родителскиот организам е можна и дали е забележана;

2.6. организми за кои се знае дека пренесувањето на генетскиот материјал се јавува во природни услови (коњугација, и др.): организам, начин на пренос на генетскиот материјал;

2.7. верификација на генетската стабилност на организмите и на факторите што влијаат на неа: опсег на генетската нестабилност, фактори кои влијаат на генетската нестабилност;

2.8. патолошки, еколошки и физиолошки својства на изворниот организам:

- дали изворниот организам е класифициран според ризикот, согласно одредбите, во однос на заштитата на животната средина или здравјето на луѓето (ризикот и класификацијата и регулативата, врз основа на која е класифициран),

- патогеност на изворниот организам: дали изворниот организам е патоген или штетен на друг начин (жив или нежив, вклучувајќи ги неговите екстрацелуларни продукти) (патоген за човекот, животните, растенијата, друго); опис на патогеноста: заразност; токсичност; вирулентност; алергеност; носител (вектор) причинител на болеста; можни вектори; можни домаќини, вклучувајќи ги и нецелните организми; можности за активација на латентни вируси (провируси); способност за колонизација на други организми; друго,

- отпорност на антибиотици и потенцијално користење на тие антибиотици кај човекот и кај други организми - за профилакса и за третман,

- Дали изворниот и приемниот или родителскиот организам природно разменуваат генетски материјал (опис на размената на генетскиот материјал),

- Вклученост на изворниот организам во процесите на животната средина: основно производство, кружење на храната останато, дишење, разградување на органските супстанции и

- Други штетни својства на живите или мртвите организми, вклучувајќи ги нивните екстрацелуларни производи;

2.9. Природа на автохтони вектори на изворниот организам (вируси, вироиди, транспозони и автохтони вектори): ознака; име; секвенца; зачестена мобилизација; специфичност; присутност на генот кој дава отпорност и

2.10. Претходни генетски промени на изворниот организам, кој е ГМО: држава; наслов на проектот; носител; број на пријава; датум на пријава.

3. Карактеристики на векторот

3.1. Употреба на векторот при генетската подготовка (Дали при процесот на подготовка бил употребен вектор: векторот е целосно присутен во ГМО; векторот е делумно присутен во ГМО или векторот не е присутен);

3.2. Својства на векторот

- вид на векторот: плазмид, бактериофаг, вирус, козмид, преносен елемент (транспозон) или останато,

- назив на векторот: назив на векторот; ознака на векторот, извор на векторот (име на изворниот организам),

- домаќин на векторот,

- присутност на секвенци во векторот, кои ги даваат селекциониот или идентификацискиот фенотип: отпорност на антибиотици; отпорност на тешки метали; отпорност на пестициди или друго,

- опис на градба на векторот,

- генска карта и рестрикциска карта на векторот,

- составен дел на векторот: составен дел (фрагмент); име на изворниот организам; функција; големина и референца,

- податоци за редоследот и

- фреквенција на активирање на векторот;

3.3. Низа од транспозоните, векторите или другите некодирани генетски секвенци (низата на транспозонот, векторот или другите некодирани генетски сегменти, употребени за образување, за создавање на внесениот вектор и за вметнување функција во ГМО);

3.4. Фреквенција на мобилизација и способност на генетскиот пренос и методите на определување: фреквенција на мобилизацијата на вметнатиот вектор; способност на генскиот пренос на векторот; методи за определување и

3.5. Ограничување на векторот на ДНК (степен, до кој векторот е ограничен на ДНК потребна за вршење на предвидената функција).

4. Карактеристики на модифицираниот организам

4.1. Податоци за генската модификација: внесен генетски материјал; замена на основата; фузија на клетките; опис на методот, применет за генетската модификација;

4.2. Очекувани резултати од генската модификација;

4.3. Држава, во која е изведена генската модификација:

- дали генетската модификација е изведена во Република Македонија (број на документ во регистарот на ГМО; број на документ во регистарот на ГМО доколку се однесува на ГМО од класа 2, 3 или 4) и

- држава (доколку генетската модификација не е изведена во Република Македонија), во која е изведена генетската модификација;

4.4. Методи, применети за образување и за внесување на вметокот во примачот или за бришење на низата;

4.5. Внесена секвенца (опис на градбата на внесена секвенца, вклучувајќи опис на низата и местото на сечење): составен дел на внесената секвенца, извор, функција во конечниот ГМО;

4.6. Чистотата на внесената секвенца од секоја непозната низа и информации, за тоа до кој степен вметнатата низа е ограничена на ДНК, потребна за вршење на планираната функција:

- присуство на непозната низа на информации во внесената секвенца: внесената секвенца не содржи сегмент, чија функција или продукти не се познати; внесената секвенца содржи сегмент, чија функција или продукти не се познати; опис на сегментот, чија функција или продукти не се познати и

- степенот на чистота на вметнатата секвенца во однос на ДНК секвенца потребна за вршење на планираната функција;

4.7. Методи и мерки, применети за избор на внесена секвенца;

4.8. Опис на секвенцата, функционалниот интегритет и локацијата на модифицираниот сегмент на нуклеинска киселина, со посебен осврт на секоја позната штетна низа;

4.9. Дали низата на внесените секвенци кодираат гени кои би дале функционални хомологни производи што и природно настануваат во модифицираниот организам (доколку е познато и гените)

4.10. Дали внесената ДНК е стабилна.

5. Податоци на конечниот организам

5.1. Опис на генетското својство или на фенотипските карактеристики, особено на сите нови својства и карактеристики што можат да бидат изразени или што веќе не се изразени;

- дали ГМО се разликува од приемниот или родителскиот организам во поглед на преживеаниот облик на раширување (доколку постои и опис на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родителскиот организам во поглед на начинот на нивото на размножување (доколку постои и опис на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родителскиот организам во поглед на начинот на нивото на раширување (доколку постои и опис на разликата),

- дали ГМО се разликува од приемниот или родителскиот организам во поглед на активностите на основа на биолошките ограничувања, кои се применуваат за надзор на раширувањето во животната средина (опис на активността на основа на биолошките ограничувања, кои се употребуваат) и

- други генски својства и фенотипски карактеристики на ГМО, кои се разликуваат од својствата или карактеристиките на приемниот или родителскиот организам, кои не се наведени во претходните точки;

5.2. Структура и количество на секој вектор и/или нуклеинска киселина којашто преостанува во конечната градба на изменетиот организам: опис на структурата; ознака на вметнатата низа; извор; низа; количина на нуклеинска киселина во ГМО;

5.3. Податоци за степенот, до кој внесената секвенца е ограничена за посакуваната функција;

5.4. Место на вметнување во ГМО (Вид и опис на познатите надворешни хромозомски генски елементи);

5.5. Генетска стабилност на организмот, во смисла на генетските својства;

5.6. Стапката и нивото на изразување на новиот генетски материјал (методи на мерење и нивна сензитивност);

5.7. Активност на изразениот протеин;

5.8. Техники за идентификација и откривање на ГМО: опис на техниките за идентификација на ГМО; опис на техниките за откривање на ГМО; опис на техниките за откривање на вметнатата низа и вектор; опис на техниките за идентификација на вметнатата низа и вектор;

5.9. Сензитивност, сигурност (квантитативна) и посебните карактеристики на техниките за откривање и за идентификација (опис на сензитивноста, сигурноста (квантитативна) и посебните карактеристики на техниките за откривање и за идентификација);

5.10. Податоци за претходни пуштања или намена на ГМО: број на пријава; крај на пуштањето; намена на пуштањето; траење на пуштањето; траење на мониторингот по конечното пуштање; намена на мониторингот по конечното пуштање; составни делови на мониторингот по конечното пуштање; резултати од пуштањето во поглед на штетни по здравјето на луѓето и животната средина; држава каде се спровело пуштањето; надлежен орган, за надзор на пуштањето;

5.11. Можни влијанија на ГМО врз здравјето на луѓето и влијанието врз животната средина:

- дали ГМО се било како штетни (живи или неживи, вклучувајќи ги и нивните производи) (дали се штетни за човекот, животните, растенијата или друго; токсичност; алергеност; споредба на модифицираниот организам со приемниот или родителскиот организам во поглед на патогеноста; способност за колонизација),

- дали организмот е патоген за луѓето кои се имунокомпетентни: заболувања предизвикани со механизам на патогеност, вклучувајќи и инвазивност и вируленност; заразност; инфективна доза; колекција од видови кои овозможуваат опстанок и размножување на патогените организми; можност за менување; можност за опстанок надвор од домаќинот – човек; присуство на вектори или на начини за распространување; биолошка стабилност; шеми на антибиотска отпорност; алергеност; дали има соодветни терапии и

- други опасности од производот

III) Услови за пуштање на ГМО заедно со посебните услови за користење и ракување во животната средина – примач

1. Информации за пуштањето на ГМО

1.1. Опис на пуштањето на ГМО во животната средина, како и опис на намената и на планираните производи;

1.2. Подготвување на локацијата пред пуштањето – опис на подготовката;

1.3. Методот што ќе се користи за пуштање на ГМО;

1.4. Мерки за заштита при работа, преземени во текот на пуштањето;

1.5. Третманот на локалитетот по пуштањето;

1.6. Планираните техники за отстранување или деактивирање на ГМО по завршувањето на пуштањето во животната средина: техники за отстранување на ГМО; техники за деактивирање на ГМО и

1.7. Превоз на ГМО или други начини на пренос на ГМО: начин на превоз или пренос на ГМО; пакување на ГМО во текот на превозот или преносот.

2. Информации за животната средина (како на локалитетот, така и пошироко)

2.1. Флората и фауната, вклучително и земјоделските култури, добитокот и преселните видови: флора (научно име на видот или групата на организми; дивидови растенија; култивирани видови растенија); фауна (научно име на видот или групата на организми; дивидови животни; добиток – одгледувани видови животни; миграциски видови);

2.2. Опис на целните и на нецелните екосистеми за кои постои веројатност дека ќе бидат засегнати: екосистем, целен екосистем, нецелен екосистем, опис и

2.3. Компарација на природното живеалиште на приемниот или родителскиот организам со предвиденото живеалиште за пуштање:

- природното живеалиште, во кое ќе се пушти ГМО, е поинакво од природното живеалиште на приемниот или родителскиот организам (опис на разликите) и

- природното живеалиште, во кое ќе се пушти ГМО, е исто со природното живеалиште на приемниот или родителскиот организам.

IV) Податоци за взаемното влијание меѓу ГМО и животната средина - разновидноста на подрачјата каде што ќе се користи ГМО производот, кои ќе опфатат и информации за податоците и за резултатите добиени од истражувачко-развојните пуштања во врска со ефектот што пуштањето на ГМО производите на пазар го има врз здравјето на луѓето и животната средина.

1. Својства што влијаат на опстанокот, размножувањето и на распространувањето:

1.1. Биолошки својства кои влијаат на опстанокот, размножувањето и на распространувањето: способност за образување структури за опстанок (ендоспори, цисти, склероциум, неполови спори (габи), полови спори (габи), јајца, ларви, кукла, друго); максимално време на опстанок на структурите во природните екосистеми (максимално време (единица време)); максимално време на опстанок на структурите во средината каде производот кој содржи ГМО се употребува (максимално време (единица време)); опис на биолошките својства кои влијаат на опстанокот; начин на размножување на ГМО (полово, безполово, опис на начинот на размножување на ГМО, просечен животен век во природните екосистеми (просечно време (единица време)),

просечен животен век во околината каде се врши пуштањето на ГМО (просечно време (единица време)), опис на начинот на ширење на ГМО),

1.2. Условите во животната средина кои би можеле да влијаат на опстанокот, размножувањето и на ширењето: условите во животната средина кои би можеле да влијаат на опстанокот (пр. ветер, вода, почва, температура, pH, и др.); условите во животната средина кои би можеле да влијаат на размножувањето (пр. ветер, вода, почва, температура, pH, и др.); условите во животната средина кои би можеле да влијаат на ширењето (пр. ветер, вода, почва, температура, pH, и др.) и

1.3. Осетливост на специфичните агенсии;

2. Заемно влијание со животната средина

2.1. Предвидено живеалиште на ГМО: предвидена локација на пуштање на ГМО; тип на живеалиштето, согласно одредбите за заштитени подрачја; опис на предвиденото живеалиште,

2.2. Однесувањето и карактеристиките на ГМО и нивното влијание врз животната средина во симулирани природни животни средини, како што се микроекосистеми, расадници, стакленици (референци од резултатите на проучувањето на однесувањето и карактеристиките на ГМО и нивното влијание врз животната средина во симулирани природни животни средини: автор, датум на издавање, место на издавање, наслов, место на објавување, број на издавање, и др.),

2.3. Способност за генетски пренос: пренос на генетскиот материјал од ГМО во организми, во засегнати екосистеми по пуштањето (научно име на видот или групата организми; опис на генетскиот пренос и можните последици); пренос на генетскиот материјал од автохтони организми во ГМО, по пуштањето (научно име на видот или групата организми; опис на генетскиот пренос и можните последици),

2.4. Дали постои и колкава е веројатноста за селекција по пуштањето, којашто води кон изразување на неочекувани и/или на несакани својства во ГМО (доколку постои, да се даде опис на селекцијата),

2.5. Мерките што се применети за да се обезбеди и за да се верифукува генетската стабилност: опис на применетите мерки за верификација на генетската стабилност; опис на генетските карактеристики, кои би можеле да го спречат или да го минимизираат ширењето на генетскиот материјал; опис на методите за верификација на генетската стабилност,

2.6. Рутите за биолошко ширење, познатите или потенцијалните начини на заемно влијание со агенсот за распространување, вклучително и вдишувањето, голтањето, површинскиот допир и останато,

2.7. Опис на екосистемите во кои би можеле да се распространуваат ГМО: да се наведе екосистемот; опис на екосистемот и можни последици од присутноста на ГМО,

2.8. Можности за прекумерно зголемување на популацијата на ГМО во животната средина,

2.9. Конкурентска предност на ГМО во однос на приемниот или родителскиот организам,

2.10. Идентификација и опис на целниот организам: научен назив на видот или групата организми; опис на организмот,

2.11. Предвидени механизми и резултати од заемното влијание на пуштените ГМО и на целниот организам, доколку можат да се применат: научен назив на видот или групата целни организми; опис на механизмот и резултатот од заемното влијание,

2.12. Идентификација и опис на нецелниот организам кои би можеле да бидат засегнати на негативен начин од пуштањето на ГМО, и предвидените механизми за сите идентификувани заемни влијанија: научен назив на видот или групата нецелни организми; опис на механизмот и резултатот од заемното влијание,

2.13. Веројатност од пресврти во биолошките интеракции или во колекцијата видови кои го овозможуваат опстанокот и размножувањето на патогените организми по пуштањето во животната средина: домаќин; опис на веројатноста од пресврти во биолошките интеракции,

2.14. Познати или предвидливи взаемни влијанија во нецелните организми во животната средина, во кои се опфатени ривалите, пленовите, домаќините, симбиотите, грабливците, паразитите и патогените: нецелен организам; ривали; пленови; домаќини; симбиоти; грабливци; паразити; патогени; опис на меѓусебното влијание),

2.15. Тип на живеалиште или локација: опис на живеалиштето; можни влијанија,

2.16. Познато или предвидливо учество во биогеохемиските процеси: процеси на основно производство; кружење на храната; разградување на органските материји; процеси на дишење; останато) и

2.17. Други можни интеракции со животната средина.

V) Податоци за планот за мониторинг на ГМО производ со предлог временскиот период во кој ќе се спроведува мониторингот, кој опфаќа и период по истекот на дозволата за пуштање на ГМО производи на пазар

1. Техники на следење

1.1. Методи за следење на ГМО и следење на нивните ефекти: методи за следење на ГМО; методи за следење на ефектите од ГМО,

1.2. Специфичност на методот за следење, сензитивноста и сигурноста на техниките за следење: специфичност на методот за идентификација на ГМО и разликата од изворниот и приемниот или родителскиот организам (метод и специфичност); сензитивноста и сигурноста на техниките за следење (метод и сензитивноста и сигурноста на техниките за следење),

1.3. Техниките за откривање на преносот на вметнатиот генетски материјал од ГМО на други организми (да се наведе техниката и опис на техниката),

1.4. Времетраење и фреквенција на следењето: метод на мониторинг; времетраење (од - до); фреквенција и

1.5. Информации за мониторинг програмата – идентификувани својства, карактеристики и несигурности поврзани со ГМО или нивната интеракција со животната средина кои мора да се решат после пуштањето на пазар.

2. Контрола на пуштањето на пазарот

2.1. Методи и постапки за избегнување и/или за минимизирање на ширењето на ГМО надвор од локалитетот на кој се пуштаат или од дефинираното подрачје за користење: методи за избегнување и/или за минимизирање на ширењето на ГМО; постапки за избегнување и/или за минимизирање на ширењето на ГМО,

2.2. Методите и постапките за заштита на локалитетот од неовластено влегување на лица: методите за заштита на локалитетот; постапките за заштита на локалитетот и

2.3. Методи и постапки за спречување на влезот на други организми во локалитетот: методи за спречување на влезот; постапки за спречување на влезот.

3. Третман со отпадот

3.1. Тип на создадениот отпад, кој настанува при ширење во животната средина,

3.2. Очекуваното количество на отпад и

3.3. Опис на планираниот третман.

4. Планови за итна интервенција

4.1. Методи и постапки за контрола на ГМО, во случај на неочекувано ширење,

4.2. Методи за деконтаминација на погодените подрачја, на пример за искоренување на ГМО,

4.3. Методите за отстранување или за дезинфекција на растенијата, животните, почвата, итн, кои биле изложени за време на или по ширењето,

4.4. Методите за изолирање на подрачјето зафатено со ширењето и

4.5. Плановите за заштита на човековото здравје и на животната средина, во случај на појава на несакан ефект.

VI) Предлог за означување и за пакување на ГМО производот за кој се бара дозвола за пуштање на ГМО производ на пазар - Дополнителни податоци кои се однесуваат на намената на дозволата за пуштањето на ГМО на пазар

1. Името и адресата на лицето кое е регистрирано, коешто е одговорно за пласирање на пазарот, без оглед на тоа дали станува збор за производителот, увозникот или дистрибутерот (правно лице/физичко лице; назив на организацијата/фирмата; адреса (држава, факс, телефон, електронска пошта); производител; увозник; дистрибутер);

2. Името и адресата на доставувачот на контролните мостри: (правно лице/физичко лице; Назив на организацијата/фирмата; адреса (држава, факс, телефон, електронска пошта));

3. Опис на планираната намена на ГМО како производ или во производ

3.1. Опис на планираната намена на ГМО и

3.2. Разлики во користењето или управувањето со ГМО во споредба со сличните производи коишто не се генетски изменети;

4. Опис на географската област и на типовите животна средина, во коишто се планира користење на производот, вклучувајќи онаму каде што е можно и проценка на обемот на примена во секоја од областите:

4.1. Опис на географската област, во коишто се планира користењето на производот,

4.2. Опис на типовите на животна средина, во коишто се планира користењето на производот и

4.3. Проценка на обемот на примена (производство во текот на годината);

5. Планираните категории корисници за коишто е наменет производот (индустрија, земјоделство, занаетчиство, стоки за широка потрошувачка);

6. Предложено обележување на пакувањето (опис на амбалажата и обележување на пакувањето);

7. Мерки што треба да се преземат во случај на ненамерно ширење или непланирано пуштање;

8. Посебни упатства или препораки за чување и за ракување;

9. Посебни упатства за мониторингот и известување на нотификаторот – и на надлежниот орган доколку тоа се бара - така што надлежниот орган ќе може ефикасно да биде известен за сите негативни ефекти и

10. Предложени ограничувања во одобреното користење на ГМО, (пр. каде и како може да се користи производот и за каква намена).

11. Дополнителни податоци кои се однесуваат на намената на дозволата за пуштање на ГМО на пазарот

11.1 Информации во пријавата кои се сметаат за доверливи:

- Повикување на број на точка во која е наведена информацијата во пријавата;

- Образложение за доверливоста;

VII) Општи податоци за Генетски Модифицираните Виши Растенија (ГМВР)

1. Назив и адреса на нотификаторот;

2. Домашен производител или увозник, физичко лице (име/презиме и адреса), правно лице (назив и седиште), телефон/факс/електронска пошта;

3. Одговорното лице на нотификаторот: име и презиме, степен на образование, работно место/звање, телефон/факс/електронска пошта;

4. Предлог за периодот за кој е издадена дозволата за пуштање на производот на пазарот;

5. Назив на проектот;

6. Трговско име на проектот, идентификациска ознака која се применува (трговско име на проектот, име при надлежниот орган, посебна идентификациска ознака, име или шифра за идентификација при надлежниот орган);

7. Опис на проектот (вид на проектот, состав на проектот, посебни карактеристики на проектот) и

8. Намена на проектот.

VIII) Податоци за приемните или (онаму каде што е соодветно) родителските растенија

1. Целосен назив на приемните или родителските растенија

1.1. именување на приемните или родителските растенија: научен назив (род, вид или пониска систематска категорија); семејство во кое е класифициран организмот; сорта, раса; ознака на организмот; македонско име на организмот; опис на организмот (таксономски, морфолошки и физиолошки карактеристики како и општа раширеност),

1.2. фенотипски и генотипски својства: фенотипски ознаки (фенотипски карактеристики на родителскиот организам по кои тој се разликува од сродните видови); генотипски ознаки (опис на секвенците за лесно да се утврди фенотипот и разликите на клетките или индивидуи кои го имаат истиот редослед, од оние кои го немаат),

1.3. дали приемните или родителските растенија се ГМО и

1.4. референтен извор на приемните или родителските растенија: база на податоци; код во базата на податоци; седиште на базата на податоци; друг извор, доколку го нема во базата на податоци;

2. Информации за репродукцијата на приемните или родителските растенија

2.1. размножување на приемните или родителските растенија: начин на размножување (полово, безполово); опис на начинот и методите на размножување; фактори, кои влијаат на размножувањето; време на размножување (просечен животен век во природните екосистеми (просечно време (единица време)); просечен животен век во средината каде производот кој содржи ГМО се употребува (просечно време (единица време)) и

2.2. сексуална компатибилност со другите култивирани или диви видови растенија, вклучувајќи ја и распространетоста на компатибилните видови во Европа: видови растенија (род, вид, пониска систематска категорија); диви видови; култивирани видови; раширеност во Република Македонија; раширеност во Европа;

3. Способност за опстанок и отпорност на приемните или родителските растенија: способност за образување структури за опстанок; максимално време на опстанок на структурите во природните екосистеми (максимално време (единица време)); максимално време на опстанок на структурите во средината каде производот кој содржи ГМО се употребува (максимално време (единица време)); фактори кои влијаат на опстанокот;

4. Распространување на приемните или родителските растенија:

4.1. начини и опсег (пр. проценка за тоа како животноспособноста на поленот и/или на семето опаѓа со растојанието) на распространувањето и

4.2. посебните фактори коишто влијаат на распространувањето, доколку ги има

5. Опис на географската распределба на приемните или родителските растенија:

5.1. начин на појавување: спонтано појавување; субспонтано појавување; автохтон организам; адвентивен организам; вид одгледуван на фарма; не се појавува; не е познато,

5.2. опис на географското подрачје на раширеност,

5.3. тип на природно живеалиште: крајбрежни и водни површини; сладки и останати внатрешни води; грмови и тревести површини; шуми; бари и мочуришта; карпи и пештери; земјоделски површини; детален опис на природното живеалиште,

5.4. дали приемните или родителските растенија се употребуваат на територијата на Европската Унија и

5.5. дали приемните или родителските растенија се наоѓаат на територијата на Европската Унија;

6. Доколку се работи за растителен вид што нормално не расте во земјата-членка, опис на природното живеалиште на растението, заедно со информациите за природните грабливци, паразити, ривали и симбиоти;

7. Други потенцијални заемни влијанија, на растението со организмите во екосистемот во кој вообичаено расте или, пак, во другите екосистеми, кои се важни за ГМВР, вклучително и информациите за токсичните ефекти врз човекот, животните и врз другите организми

7.1. научно име на видот или групата организми: екосистем; опис на можни меѓусебни влијанија,

7.2. дали приемните или родителските растенија/вишите растенија се токсични (живи или неживи, вклучувајќи ги и производите) (токсични за луѓето, животните или растенијата; опис на токсичното дејство и последици) и

7.3. дали приемните или родителските растенија/вишите растенија се алергени (живи или неживи, вклучувајќи ги и производите) (опис на алергеното дејство и последици).

IX) Податоци во врска со генетската модификација

1. Опис на методите што се користени за генетската модификација;

2. Природата и изворот на користениот вектор

2.1. дали во процесот на модификација е користен вектор (векторот е целосно присутен; векторот е делумно присутен),

2.2. вид на векторот: плазмид, бактериофаг, вирус, козмид, преносен елемент (транспозон), останато (да се наведе),

2.3. назив на векторот: назив на векторот; ознака на векторот; извор на векторот (име на изворниот организам),

2.4. домаќин на векторот,

2.5. присутност на секвенци во векторот, кои ги даваат селекциониот или идентификацискиот фенотип: отпорност на антибиотици; отпорност на тешки метали; отпорност на пестициди; останато,

2.6. опис на градба на векторот,

2.7. генска карта и рестрикциска карта на векторот,

2.8. составен дел на векторот: составен дел на векторот (фрагмент); функција; референца и

2.9. фреквенција на активирање на векторот: составен дел (фрагмент); име на изворниот организам; функција; големина, референца;

3. Големината, изворот (називот) на донаторскиот организам/и и планираната функција на секој составен фрагмент на подрачјето наменето за вметнување.

Х) Податоци за Генетски модифицираните Виши Растенија

1. Опис на воведеното/ите или на изменетото/ите својство/а и карактеристики;

2. Податоци за фактички вметнатите/избришаните низи:

2.1. вид на генетска модификација: вметнување на генетски материјал; отстранување на дел од генетски материјал; замена на основата; фузија на клетки; големината на вметнатата низа; структура на вметнатата низа (составен дел на вметнатата низа, големина, опис на низата); опис на методите што се користат за карактеризација на векторот; податоци за секој дел од векторот внесен во ГМВР (дел и структура на векторот, големина, количина, функција во конечниот ГМВР); податоци за секој дел на носителот/ите или туѓа ДНК што останува во ГМВР (дел и структура на носителот/ите или туѓа ДНК, големина, количина, функција во конечниот ГМВР); опис на методите за подготовка на вметнатата секвенца,

2.2. големината и функцијата на избришаниот/ите регион/и а во случај на бришење: низа, големина, функција на избришаниот регион,

2.3. број на копијата на вметнатата секвенца: вклучена низа, број на копијата на вметокот,

2.4. местоположбата/ите на вметнатата/ите секвенца/и во растителните клетки: интегриран во хромозомот; интегриран во хлоропластите; интегриран во митохондриите; одржуван во неинтегриран облик; методи за определување на вметнатата низа и

2.5. во случај на модификации, кои се различни од вметнување или отстранување, опис на функцијата на изменетата секвенца/и пред и по модификацијата, како и директните промени во генската експресија, како резултат на таа промена;

3. Информации за изразување на вметнатата секвенца:

3.1. информации за развојното изразување на вметнатата секвенца во текот на животниот циклус на растението (методи користени за неговата карактеризација) и

3.2. делови од растението на кои е изразена вметнатата секвенца: корен, стебло, лист, полен или не е познато;

4. Информации за тоа на кој начин изменетото растение се разликува од растението-примач :

4.1. дали ГМВР се разликува од растението- примач во поглед на начинот/и и/или во степенот на стапката на репродукција (опис на разликите),

4.2. дали ГМВР се разликува од растението- примач во поглед на распространувањето (опис на разликите),

4.3. дали ГМВР се разликува од растението- примач во поглед на мерките на биолошки ограничувања, кои се користат за контрола на ослободување во животната средина (опис на мерките) и

4.4. други генетски карактеристики и фенотипски особини на ГМВР, кои се разликуваат од карактеристиките на растението-примач, а кои не се спомнати во претходните точки;

5. Генетска стабилност на вметнатата секвенца и фенотипска стабилност од ГМВР (опис на генетската стабилност на вметнатата секвенца; опис на фенотипската стабилност на вметнатата секвенца);

6. Промена во способноста на ГМВР за пренос на новиот генетски материјал на други организми;

7. Информации за сите токсични, алергенски или други штетни ефекти по човековото здравје и по животната средина, коишто произлегуваат од генетската модификација (дали ГМВР е токсично, алергено или штетно за здравјето на луѓето (жив или нежив, вклучувајќи ги и неговите производи)): токсичност, алергеност, опис на другите штетни влијанија и можни последици;

8. Информации за безбедноста на ГМВР по здрвјето на животните, особено во однос на сите токсични, алергенски или други штетни ефекти што произлегуваат од генетската модификација, доколку се планира ГМВР да се користи како храна за животни: токсичност, алергеност, опис на другите штетни влијанија и можни последици;

9. Потенцијалните влијанија врз животната средина од пуштањето или пласирањето на пазарот, ако тие се разликуваат од пуштањето или на пласирањето на пазарот на родителските организми;

10. Механизам на заемно влијание меѓу генетски изменетото растение и целните организми (доколку може да се примени): научен назив на видот или групата целни организми; механизам и резултат од заемното влијание;

11. Можни промени во заемното влијание на ГМВР со нецелните организми, како резултат на генетската модификација: видови или групи на нецелни организми (научен назив на видот или групата нецелни организми; промена и резултат од промената при заемното влијание); влијание врз биолошката разновидност на местото на одгледување; влијание врз биолошката разновидност во други природни живеалишта; влијание врз опрашувачите; влијание врз загрозените видови;

12. Можни заемни влијанија со абиотичната животна средина;

13. Опис на техниките за откривање и за идентификација за генетското модифицирано растение: техники за откривање на ГМВР; техники за идентификација на ГМВР и

14. Информации за претходните пуштања на генетските модифицирани растенија, доколку може да се примени: податоци за претходни пуштања или намена на ГМО; број на пријава; крај на пуштањето; намена на пуштањето; траење на пуштањето; траење на мониторингот по конечното пуштање; намена на мониторингот по конечното пуштање; составни делови на мониторингот по конечното пуштање; резултати од пуштањето во поглед на штетни по здравјето на луѓето и животната средина; држава каде се спровело пуштањето; надлежен орган, за надзор на пуштањето.

XI) Дополнителни податоци кон нотификацијата за пуштање на ГМО производи на пазарот

1. Името и целосната адреса на лицето кое е регистрирано и одговорно за пласирање на пазарот, без оглед на тоа дали станува збор за производителот, увозникот или дистрибутерот: правно/физичко лице; назив на организацијата/фирмата (адреса, држава, телефон, факс, електронска пошта); производител/увозник/дистрибутер;

2. Името и целосната адреса на доставувачот на контролните мостри: правно/физичко лице; назив на организацијата/фирмата (адреса, држава, телефон, факс, електронска пошта);

3. Опис на планираната намена на ГМО како производ или во производот: опис на планираната намена на ГМО; разлики во користењето или управувањето со ГМО во споредба со сличните производи коишто не се генетски изменети;

4. Опис на географската област и на типовите животна средина, во коишто се планира користење на производот, вклучувајќи онаму каде што е можно и проценка на обемот на примена во секоја од областите: опис на географската област, во коишто се планира користењето на производот; опис на типовите на животна средина, во коишто се планира користењето на производот; процена на обемот на примена (производство во текот на годината);

5. Планираните категории корисници за коишто е наменет производот (индустрија, земјоделство, занаетчиство, стоки за широка потрошувачка);

6. Предложено обележување на пакувањето (опис на амбалажата и обележување на пакувањето);

7. Мерки што треба да се преземат во случај на ненамерно ширење или непланирано пуштање;

8. Посебни упатства или препораки за чување и за ракување;

9. Посебни упатства за мониторингот и известување на нотификаторот – и на надлежниот орган доколку тоа се бара - така што надлежниот орган ќе може ефикасно да биде известен за сите негативни ефекти и

10. Предложени ограничувања во одобреното користење на ГМО, (пр. каде и како може да се користи производот и за каква намена).

11. Дополнителни податоци кои се однесуваат на намената на дозволата за пуштање на ГМО на пазарот

11.1 Информации во пријавата кои се сметаат за доверливи:

- Повикување на број на точка во која е наведена информацијата во пријавата;

- Образложение за доверливоста.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4231.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.6.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Баштево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Баштево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Баштево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-11221/1

11 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4232.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никифорово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никифорово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Никифорово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14542/1

6 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4233.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ
ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леуново, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леуново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Леуново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-14543/1
6 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
4234.**

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2014 година во однос на просечните цени на мало во 2013 година, изнесува - 0,6%.

Директор,
д-р Благица Новковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014135